

22^{НИ} НОЕМВРИ

Скопје

Средно Училиште Боро Петрушевски

(во соработка со Achievement в British Council)

09:00-18:00 Работни Вештини – АСУД Боро Петрушевски

АГЕЕЕ Скопје (Асоцијација на Европски Студентски Структури)

– Правен Факултет „Јустинијан Први Правен“ – Скопје

12:00-16:30 Обука: Залочни свој бизнис (Прв дел)

Македонска развојна фондација за претпријатјата

12:00-13:30 Промоција на Претприемништвото – Стратегиски

цели од МРАП, ССК и СКЗМ Скопје

Кочани – Во соработка со ФИОМ

09:00-17:00 Обука за тренери – Пилување Бизнис План наменет

за Ромската популација

23^{НИ} НОЕМВРИ

Скопје

10:00-14:00 Обука за лидерство

АГЕЕЕ Скопје (Асоцијација на Европски Студентски Структури)

– Правен Факултет „Јустинијан Први Правен“ – Скопје

12:00-16:30 Евалуација и одбирање на најдобрата бизнис идеја

(Втор дел)

Кочани – Во соработка со ФИОМ

09:00-17:00 Обука за тренери – Пилување Бизнис План наменет

за Ромската популација

Организатори



Платинумски спонзори



Златен спонзор



Сребрени спонзори



Други спонзори



Поддржано од:



Медиумски спонзори



Глобални спонзори



Design: komax.com.mk

АГЕНДА ЗА ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

17 > 23 ноември 2008



www.gew.com.mk



17^{ти} НОЕМВРИ

Скопје

Хотел Александар Палас

10:00-11:00 Официјално Отварање на Глобалната недела на Претприемништво 2008

11:15-12:15 Презентација на Владиниот проект за само-вработување

12:15-13:00 Презентација на проектот за вработување на Балканската фондација за Деца и Млади

13:15-14:15 Презентација на млади успешни претприемачи

Средно Училиште Никола Карев

13:00-15:00 Презентација за подготовка на Бизнес План

Американски Конел

16:00-20:00 Обука: Фокусирање и креирање (од Виктор Куновски)

Економски Факултет

(во соработка со МОЛ БРОКЕР)

14:00-15:00 Обука: Како да се тргува на Бирза? (од Зоран Мајнов)

Тетово – Универзитет на Југоисточна Европа

10:00-12:00 Посета на успешните компании во Тетово од студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа

Битола – Бизнес инкубатор-Битола

12:00-14:00 Како да сопствена идеја за бизнис „Следи го патот на Успехот“

Центар за развој на бизнис-Битола

14:00-16:00 Промоција на најдобра бизнис идеја

18^{ти} НОЕМВРИ

Скопје

Хотел Александар Палас

10:00-11:30 Тркалезана маса – Дали е потребно да се воведат претприемнички модули во формалното образование на Техничките факултети?

11:45-13:15 Презентација на Европскиот Информативен и Иновативен Центар

13:30-15:00 Колкава предизвик е да се биде успешна жена во Македонија?

16:00-17:00 Бизнес Форум – успешни претприемнички приказни

17:30-19:00 Конект-Нетворкинг настан (организиран од Британска Бизнес Група

10:00-12:00 Презентација и отворена дискусија за достапноста на финансиските услуги на МСП и потребата од нови

12:15-13:00 Презентација на Меѓународната Комората на млади претприемачи

13:15-14:00 Презентација на книгата на Ханс Висема

„Кон Универзитетот од третата генерација“

ЦС Скопје

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

(European Business Competence Centre)

Машински Факултет (во соработка со Центарот за развој на бизнис при УКИМ)

13:00 Обука „Наоѓање Бизнес Идеи“

14:00-16:00 Работилница: Вработување наспроти Само-вработување

ПСМ Фондација

14:00-18:00 Обука: Развој на идеја

18^{ти} НОЕМВРИ

Тетово – Универзитет на Југоисточна Европа

11:00-12:00 Презентација на компанијата Пројект В Гембол

Битола – Центар за развој на бизнис

11:00-15:00 „Следи го Патот на Успехот“

12:00-15:00 Промоција на нови производи и услуги

ПРЕДА

Хотел Премиер

10:00-12:00 Промоција на основните уметства за прекугранична соработка

ПРЕМА

Хотел Сонце

14:00-16:00 Промоција на основните уметства за прекугранична соработка

Фондација за поддршка и развој

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

Крeтoвo

08:00-16:00 Обука за пишување бизнис план

Куманово – Евро Конел Куманово

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

Кичево – Диништа Менаџмент

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

Делчево – Регионален Центар за застапување

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

Струмица – Центар за одржлива развој ПОРТА

10:00-13:00 Отворен ден на ЕБЦП

20^{ти} НОЕМВРИ

Скопје

Хотел Александар Палас

09:00-18:00 Конференција на Фондот за Развој на Човечки Ресурси

Европска Бизнес Асоцијација

12:00-14:00 Презентација на ИСО Стандардот 14001

Машински Факултет

13:00 Обука за „Наоѓање Бизнес Идеи“ – БСЦ КЗ-9

Скопски Саен

15:00-20:00 ЦЕЕД – Центар развој на Претприемачи и Менаџери

Тетово – Универзитет на Југоисточна Европа

11:00-12:00 Презентација на компанијата Круби

Битола – Во соработка со Центарот за развој на бизнис, Битола

12:00-14:00 Презентација на Бизнес План „Следи го патот на Успехот“

15:00-18:00 Обука за личен и професионален развој

(Во соработка со ПРЕДА)

Хотел Премиер

10:00-12:00 Обука: Како да започнеш семеен бизнис?

Гагленсја

11:00-14:00 Отварање на Бизнес Клуб – Технолат Комерс

Чашка

08:00-16:00 Обука: Фокусирање и Креирање

(од Виктор Куновски)

21^{ви} НОЕМВРИ

Скопје

Хотел Александар Палас

10:00-13:00 Промоција на Претприемништвото & ЗПИК Проект

10:00-13:00 Донаторска конференција за претприемништво

Ден за Креативно Претприемништво

11:00-14:00 Модно шоу, награди, воспоставување деловни контакти (во соработка со ЕУРМ)

12:00-13:00 Презентација на Европскиот Информатички и иновативен центар

Тетово – Државен Универзитет во Тетово

(во соработка со Junior Achievement)

14:00-19:00 Пре национален бизнис план натпревар и церемонија на доделување на награди

Кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа

14:00-15:00 Презентација и дебата за подобро животна средина

ПСМ Фондација

10:00-14:00 Обука: Герилс Маркетинг (од Игор Медич)

Кочани – Во соработка со ФИОМ

10:00-17:00 Обука за тренери-Пишување Бизнес План наменет за Ромската популација

Битола – Во соработка со центарот за развој на бизнис

12:00 Последен настан „Следи го патот на успехот“ –

Промоција на видео материјалот „Патот на Успехот“

Бевчани

08:00-16:00 Обука: Фокусирање и Креирање

(од Виктор Куновски)